



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Понеделник, 11 февруари 1974  
Скопје  
Број 4      Год. XXX

Претплатата за 1974 година изнесува 180 динари. Овој број чини 2 дин. Жиро сметка 40100-601-128

19.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТСЕКРЕТАР ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Се разрешува од должност потсекретар во Извршниот совет д-р Александар Мишев, поради заминување на нова должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-208/1

21 јануари 1974 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
д-р Ксенте Богоев, с. р.

20.

Врз основа на член 29 став 3 а во врска со член 38 став 2 од Законот за републиката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА КОМИТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1. Се разрешува од должност помошник на претседателот на Комитетот за физичка култура Благоја Цветковски, поради исполнување услови за пензија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2433/1

27 декември 1973 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
д-р Ксенте Богоев, с. р.

21.

Врз основа на член 77 став 3 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

### ПРАВИЛНИК

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И ДРУГИ РАБОТНИ МЕСТА ВО ОРГАНИТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА КОИ ПРИМАЊЕ НА РАБОТНИЦИ НА РАБОТА КЕ СЕ ВРШИ БЕЗ КОНКУРС

##### Член 1

Покрај работните места определени во член 77 став 2 од Законот за внатрешни работи, во орган за внатрешни работи ќе се прима на работа без конкурс и на работните места што се определени со овој правилник.

Како работни места од претходниот став се работните места што со општиот акт за внатрешна организација и систематизација на работната заедница на органот за внатрешни работи се утврдени за вршење на:

1. работи на раководење со внатрешна организациона единица во Службата за јавна безбедност;
2. шифрер-телепринтерските работи;
3. работи на воените подготовки и материјалните резерви;

4. пилотски и авио-механичарски работи;

5. работи на шеф на Кабинет во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи (Републички секретаријат) и Управата за внатрешни работи на Собранието на град Скопје (Управа за внатрешни работи);

6. работи на советници во Републичкиот секретаријат;

7. работи на раководење со внатрешните организациони единици за организација и кадри и електронска обработка на податоци во Републичкиот секретаријат;

8. работи на раководење и заменување на раководење со внатрешна организациона единица на врските во Републичкиот секретаријат, како и на раководење со работна единица во таа внатрешна организациона единица;

9. работи сврзани со доставување на поштенски пратки во Републичкиот секретаријат;

10. работи на раководење со внатрешната организациона единица за општи работи на Управата за внатрешни работи и на раководење со работна единица на врските во таа внатрешна организациона единица.

##### Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 05-928/1

17 јануари 1974 година

Скопје

В. д. републички секретар,  
Јездимир Богдански, с. р.

## 22.

Врз основа на член 92 и 94 став 1 во врска со член 91 од Законот за здравството, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Заедницата на здравствените работни организации на СР Македонија, Собранието на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија, Собранието на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија и Синдикатот на работниците од општествените дејности на Македонија го склучуваат следниот

**АНЕКС НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР**

**ЗА ОСНОВИТЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ОДНОСИ МЕЃУ ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО ВРСКА СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО И ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА**

## Член 1

Ставот 3 на член 9 од Општествениот договор за основите на договорните односи меѓу здравствените работни организации и заедниците на здравственото осигурување и другите корисници на здравствена заштита во врска со обезбедувањето и плаќањето на здравствената заштита, се брише.

## Член 2

Овој анекс на Општествениот договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-3307/1

25 декември 1973 година

Скопје

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,  
**Петар Цундев, с. р.**

Претседател на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија,  
(М. П.) **Томе Дракулески, с. р.**

Претседател на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија,  
(М. П.) **Димче Матраковски, с. р.**

Претседател на Заедницата на здравствените установи на СР Македонија,  
(М. П.) **д-р Душко Теодосиевски, с. р.**

Претседател на Претседателството на Синдикатот на работниците на општествените дејности на Македонија,  
(М. П.) **Кирил Алексоски, с. р.**

**ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ****ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ТЕТОВО**

## 19.

Врз основа на член 102 и 103 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и членот 45 став 1 точка 3 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Тетово, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Тетово, на седницата одржана на 23. I. 1974 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1974 ГОДИНА**

## Член 1

Стапката на придонесот за здравственото осигурување за 1974 година се определува во височина од 7,10% од бруто износите на личните доходи и другите примања што служат за утврдување на пензиската основа, односно во височина од 9,89% од нето износите на личните доходи и другите примања што служат за утврдување на пензиската основа.

Во стапката од став 1 на овој член се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита од 2,50% на бруто личен доход односно 3,48% на нето личен доход и другите примања;

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување од 4,60% на бруто личен доход односно 6,41% на нето личен доход и другите примања.

Тарифата на придонесот за здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се определува во височина од 0,50% односно 0,70% од основната од која се пресметуваат придонесите за здравствено осигурување предвидени во став 1 на овој член.

## Член 2

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство се определува во височина од 15% од нето личниот доход односно од основната утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распоредува по видови на правата соразмерно на стапките односно тарифата на придонесот определени во член 1 на оваа одлука.

## Член 3

До колку со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението (во натамошниот текст: Законот) и другите општи акти на Заедницата, основната за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесите за здравственото осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапки односно тарифа пресметана за примена на нето личните доходи односно примањата.

Пресметување на стапките и тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и плаќаат на нето износи, како и во случаи кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат под други стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа за поголем број работници вработени во работни организации.

Придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство ќе се уплатува со еден налог-уплатница.

## Член 4

Обврзникот за уплата на придонесот должен е, согласно член 105 од Законот, при уплата на придонесите за здравствено осигурување и посебниот

придонес за користењето на здравствената заштита во странство на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основицата и периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

До колку обврзникот за уплата на придонесите не го пополни налогот-уплатницата согласно одредбата од став 1 на овој член, Службата односно поштата нема да го прими налогот-уплатницата во смисла на членот 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

#### Член 5

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со Законот, Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците во Тетово и другите општи акти на Заедницата.

#### Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

Број 0402-1215/1  
23 јануари 1974 година  
Тетово

Претседател,  
Живка Отуњска, с. р.

#### 20.

Врз основа на член 88 и 113 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 45 став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците во Тетово, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Тетово, на седницата одржана на 23 јануари 1974 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА

##### I

Се утврдува финансискиот план на приходите и расходите на Заедницата на здравственото осигурување на работниците за 1974 година кој содржи:

##### Задолжителни видови на здравствена заштита

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| — вкупни приходи         | 10.120.000 динари |
| — вкупно издвојување     | 875.600 динари    |
| — приходи по издвојување | 9.244.400 динари  |
| — вкупно расходи         | 9.244.400 динари  |

##### Несреќа на работа и заболувања од професионални болести

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| — вкупни приходи         | 1.825.000 динари |
| — вкупно издвојување     | 157.800 динари   |
| — приходи по издвојување | 1.667.200 динари |
| — вкупно расходи         | 1.667.200 динари |

##### Права од здравственото осигурување што Заедницата сама ги утврдува

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| — вкупни приходи         | 20.355.000 динари |
| — вкупно издвојување     | 1.756.000 динари  |
| — приходи по издвојување | 18.598.400 динари |
| — вкупно расходи         | 18.598.400 динари |

##### II

Средствата (приходите и расходите) искажани во посебниот дел на финансискиот план претставуваат составен дел на оваа одлука.

##### III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

Број 0402-1215/2  
23 јануари 1974 година  
Тетово

Претседател,  
Живка Отуњска, с. р.

#### 21.

Врз основа на член 104 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 45 став 1 точка 5 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Тетово, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Тетово, на седницата одржана на 23 јануари 1974 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕЗЕРВЕН ФОНД НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА

##### I

За обезбедување финансиска стабилност во работењето и ликвидност во извршувањето на обврските спрема осигурените лица, здравствените работни организации и други организации на кои им се доверува спроведувањето на здравственото осигурување, Заедницата на здравственото осигурување издвојува средства во резервен фонд.

##### II

Задолжителната резерва за 1974 година ќе се пресметува од основицата што ја сочинува вкупниот приход на Заедницата на здравственото осигурување по стапка од 4,15%.

##### III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 0402-1215/3  
23 јануари 1974 година  
Тетово

Претседател,  
Живка Отуњска, с. р.

#### 22.

Врз основа на член 102 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 45 став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците, Тетово, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Тетово, на седницата одржана на 23 јануари 1974 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ФОНДОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА ВО 1974 ГОДИНА

##### I

За обезбедување финансиски средства за финансирање на проширената репродукција во здравствените работни организации во 1974 година да се издвојуваат средства во посебен фонд во височина од 4,00%, а ќе се пресметува од основицата што ја сочинуваат вкупните приходи на Заедницата на здравственото осигурување.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 0402-1215/4  
23 јануари 1974 година  
Тетово

Претседател,  
Живка Отуњска, с. р.

### ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — БИТОЛА

## 23.

Врз основа на член 102 и 103 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 38 став 1 точка 3 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Битола („Службен весник на СРМ“ бр. 43/72), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Битола, на својата седница одржана на 25 декември 1973 година, донесе

## ОДЛУКА

### ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌА ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА 1974 ГОДИНА

## Член 1

Придонесите на здравственото осигурување во постојани месечни износи за 1974 година се плаќаат и тоа:

1. За лицата на доброволна и задолжителна практика (волонтери и други) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време — во износ од 50,00 динари во кои се содржани:

— износ од 16,50 динари, на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита;

— износ од 30,20 динари, на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување;

— износ од 3,40 динари, на име придонес за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести.

2. За учениците кои изучуваат определено занимање односно учениците во стручните училишта со практична настава — во износ од 15,00 динари во кој се содржани:

— износ од 5,00 динари, на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита;

— износ од 9,00 динари, на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување; и

— износ од 1,00 динари, на име придонес за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести.

3. За лицата кои учествуваат на младински работни акции на кои, по прописите за инвалидското осигурување, се осигурени за сите случаи на инвалидност — во износ од 18,00 динари во кој се содржани:

— износ од 7,00 динари, на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита и

— износ од 11,00 динари, на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување.

4. За лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно — во износ од 18,00 динари во кој се содржани:

— износ од 7,00 динари, на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита;

— износ од 11,00 динари, на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување.

5. За лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука, логорување — во износ од 18,00 динари во кој се содржани:

— износ од 7,00 динари, на име придонес за задолжителните видови на здравствената заштита, и

— износ од 11,00 динари, на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување.

6. За лицата припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на изведување на задачите на територијалната одбрана — во износ од 15,00 динари во кој се содржани:

— износ од 5,30 динари, на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита, и

— износ од 9,70 динари, на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување.

7. За уживателите на постојана државна помош доделена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет — во износ од 60,00 динари, во кој се содржани:

— износ од 21,00 динари, на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита, и

— износ од 39,00 динари, на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување.

## Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат и придонесите за здравствено осигурување за случај на несреќа и професионално заболување (член 18 од Законот), за:

1. учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии, за времетраењето на практичната работа во врска со наставата — во износ од 8,00 динари;

2. за лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции — во износ од 10,00 динари;

3. за лицата кои се на изведување обука во одредите на предвојничката обука — во износ од 10,00 динари;

4. за лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на територијалната одбрана или на цивилната заштита — во износ од 11,00 динари;

5. за припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита — во износ од 9,00 динари.

## Член 3

За членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравствено осигурување се плаќа придонес за здравствено осигурување во постојан месечен износ од 40,00 динари за секој член во кој се содржани:

— износ од 14,00 динари — на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита, и

— износ од 26,00 динари — на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и други права од здравственото осигурување.

## Член 4

Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука, со исклучок на придонесите од членот 3, се пресметуваат и плаќаат месечно наназад.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покусо од еден месец за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

## Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

05-бр. 1238  
25 декември 1973 година  
Битола

Претседател,  
Благој Силјановски, с. р.

## 24.

Врз основа на член 102 и 103 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 38 став 1 точка 3 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Битола („Службен весник на СРМ“ бр. 43/72), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Битола, на својата седница одржана на 25 декември 1973 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1974 ГОДИНА**

## Член 1

Стапката на придонесот на здравственото осигурување за 1974 година се определува во височина од 6,80% од личниот доход и другите примања, во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствената заштита од 2,40%, и  
— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување од 4,40%.

Тарифата на придонесот за здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се определува во височина од 0,50% од основната од која се пресметуваат придонесите на здравственото осигурување предвидени во став 1 на овој член.

## Член 2

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство се определува во височина од 15% од него личниот доход односно основната утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распоредува по видови на правото сразмерно на стапките односно тарифата на придонесот определени во член 1 на оваа одлука.

## Член 3

Доколку со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението (во натамошниот текст: Законот) и другите општи акти на Заедницата, основната за пресметување на придонесите е определена во него износ, придонесите за здравственото осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапки односно тарифа пресметана за примена на него личните доходи односно примањата.

Пресметување на стапките и тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи односно примањата исклучиво се пресметуваат и плаќаат во него износ, како и во случаи кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа за поголем број работници вработени во работни организации.

Придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство ќе се уплатуваат со еден налог-уплатница.

## Член 4

Обврзникот за уплата на придонесот должен е, согласно член 105 од Законот, при уплата на придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користењето на здравствената заштита во странство на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основната и периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Доколку обврзникот за уплата на придонесите не го пополни налогот-уплатницата согласно одредбите од став 1 на овој член, Службата на општественото книговодство нема да го прими налогот-уплатницата во смисла на членот 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

## Член 5

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со Законот, Статутот и другите општи акти на Заедницата.

## Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

Бр. 05-1237  
25 декември 1973 година  
Битола

Претседател,  
Благој Силјановски, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — БИТОЛА**

## 25.

Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 40 став 1 точка 3 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Битола („Службен весник на СРМ“ бр. 43/72), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Битола, на својата седница одржана на 26 декември 1973 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА**

## Член 1

Придонесите на здравственото осигурување на земјоделците за 1974 година се определуваат и тоа:

1. За осигурениците-земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход) се плаќа:

а) по стапка од 6% на катастарски приход во кој се содржани:

— стапка на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита од 3,00%, и

— стапка на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови од 3,00%;

б) по 30,00 динари за секое осигурено лице во кој износ се содржани:

— износ од 15,00 динари, на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита, и

— износ од 15,00 динари, на име придонес за правата од здравственото осигурување над задолжителните видови.

2. За осигурениците-земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност се плаќа:

а) по 210,00 динари за домаќинство во кој износ се содржани:

— износ од 105,00 динари, на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита, и  
— износ од 105,00 динари, на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови.

б) по 30,00 динари за секое осигурено лице во кој износ се содржани:

— износ од 15,00 динари на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита, и  
— износ од 15,00 динари на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

05-бр. 36

26 декември 1973 година

Битола

Претседател,  
Димче Кајчиновски, с. р.

### ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ПРИЛЕП

#### 26.

Врз основа на член 102 и 103 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 44 став 1 и член 175 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп („Службен весник на СРМ“ бр. 16/73), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп, на седницата одржана на 28 декември 1973 година, донесе

## ОДЛУКА

### ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1974 ГОДИНА

#### Член 1

Стапката на придонесот на здравственото осигурување за 1974 година се определува во височина од 7,50% од личниот доход и другите примања, во кои се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствената заштита — од 2,50% и

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување — од 5,00%.

Тарифата на придонесот на здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се определува во височина од 0,50% од основницата од која се пресметуваат придонесите за здравственото осигурување предвидени во став 1 на овој член.

#### Член 2

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство се определува во височина од 15% од нето личниот доход, односно основницата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распределува по видови на правата сразмерно на стапките, односно тарифата на придонесот определени во член 1 на оваа одлука.

#### Член 3

Доколку со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението (во натамошниот текст: Законот) и другите општи акти на Заедницата, осно-

вицата за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесите на здравственото осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапки, односно тарифа пресметана за примена на нето личните доходи, односно примањата.

Пресметувањето на стапките и тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучиво се пресметуваат и плаќаат во нето износи, како и во случај кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа за поголем број работници вработени во работни организации.

Придонесот на здравственото осигурување и посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство ќе се уплатува со еден налог-уплатница.

#### Член 4

Обврзникот за уплата на придонесот должен е, согласно член 105 од Законот, при уплатата на придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство, на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основницата и периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

До колку обврзникот за уплата на придонесите не го пополни налогот-уплатницата согласно одредбите од став 1 на овој член, службата односно поштата нема да го прими налогот-уплатницата во смисла на член 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

#### Член 5

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со Законот, Статутот и другите општи акти на Заедницата.

#### Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

Број 6199

28 декември 1973 година

Прилеп

Претседател,  
Ристо Џајкоски, с. р.

### ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ПРИЛЕП

#### 27.

Врз основа на член 77 став 3, член 101 и 102 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), член 43 став 1 точка 3 и член 84 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Прилеп, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Прилеп, на својата IX седница, одржана на 29 декември 1973 година, донесе

## ОДЛУКА

### ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдува височината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1974 година во рамките на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Прилеп.

#### Член 2

Земјоделските осигуреници го плаќаат придонесот на здравственото осигурување и тоа:

а) За задолжителните видови на здравствената заштита:

— 3,9% од катастарскиот доход и 22,75 динари паушал за секој осигурен член од домаќинството — за осигуреници што имаат сопствена земја,

— 143 динари паушал по домаќинство и по 22,75 динари паушал за секој член на домаќинството — за осигуреници што немаат сопствена земја;

б) За правата на здравствената заштита над задолжителните видови од здравственото осигурување:

— 2,1% од катастарскиот доход и по 12,25 динари паушал за секој осигурен член од домаќинството — за осигуреници што имаат сопствена земја,

— 77 динари паушал по домаќинство и по 12,25 динари паушал за секој член на домаќинството — за осигуреници што немаат сопствена земја.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

Број 905

29 декември 1973 година

Прилеп

Претседател,

Јордан Јовчески, с. р.

### ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ШТИП

#### 28.

Врз основа на член 70 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Штип, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Штип, на седницата одржана на 28 декември 1973 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО ОСИГУРЕНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА

##### I

1. Стапката на придонес од катастарскиот доход на земјоделците се определува на 8%, од тоа:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита — од 5,5%, и

— стапката на придонесот за правата од здравствена заштита над задолжителните видови — од 2,5%.

2. Паушалниот придонес по осигуреник изнесува 22,00 динари и тоа:

— износот од 13,60 динари, на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита, и

— износот од 8,40 динари, на име придонес за правата од здравственото осигурување над задолжителните видови.

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделство ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување по 85,00 динари по член годишно, од тоа:

— износот од 57,00 динари, на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита, и

— износот од 28,00 динари, на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови.

##### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

Бр. 02-4/2

29 декември 1973 година

Штип

Претседател,

Гојко Ангелов, с. р.

### ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ГОСТИВАР

#### 29.

Врз основа на член 88 став 1 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Гостивар, на седницата одржана на 26 февруари 1973 година, донесе

### СТАТУТ

#### НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ГОСТИВАР

##### Глава I

##### ОПШТИ ОДРЕДБИ

###### Член 1

Осигурениците од подрачјето на општината Гостивар основаа Заедница на здравственото осигурување на земјоделците (во натамошниот текст: Заедница).

Заедницата е самоуправна организација на осигурениците-земјоделци во која тие, врз начелата на заемност и солидарност, самостојно ги утврдуваат правата и обврските од здравственото осигурување.

###### Член 2

Со овој статут се регулира кругот на осигурените лица, обемот на нивните права и обврски, начинот на обезбедување средства за остварување на осигурените права, составот и делокругот на органите на управувањето и времето за кое тие органи се избираат, како и условите и начинот на нивното избирање односно разрешување, начинот на остварувањето на самоуправните права на осигурениците, утврдувањето на прашањата што се регулираат со општи акти, прашањата за кои се одлучува по пат на референдум и начинот на вршењето на стручните и административните работи на Заедницата.

###### Член 3

Осигурениците задолжително се осигуруваат себе и членовите на своите семејства на здравствена заштита и другите права од здравственото осигурување утврдени со закон и овој статут.

###### Член 4

Во Заедницата осигурениците ги обезбедуваат и задолжителните видови на здравствената заштита што се утврдени со закон.

###### Член 5

Осигурениците за себе и членовите на своите семејства самостојно ги утврдуваат во Заедницата: здравствената заштита и другите права и обврски од здравственото осигурување, обемот и нивото на правата, условите и начинот на нивното користење, како и средствата потребни за остварување на тие права според законот и овој статут.

###### Член 6

Во рамките на Заедницата осигурениците ги здружуваат средствата заради остварување здравствена заштита и други права од здравственото осигурување за себе и членовите на своите семејства.

Средствата за остварување на здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување се обезбедуваат со придонесот од осигурениците, со учество на општествено-политичките заедници и со други приходи.

###### Член 7

Правата од здравственото осигурување се остваруваат на товар на средствата на Заедницата до-

колку нивното користење е во согласност со начинот на користењето утврден со закон, овој статут и другите општи акти на Заедницата.

Осигурениците учествуваат во трошоците при користење на здравствената заштита до колку за одделни категории осигурени лица или за одделни видови на здравствена заштита со закон и овој статут не се ослободени од такво учество.

#### Член 8

Во програмирањето, планирањето и унапредувањето на здравствената заштита и нејзината материјална основа, во развојот на самоуправните односи, во создавањето на што поповолни услови за користење на здравствена заштита и што порационална употреба на средствата на здравствената заштита, како и во спроведувањето на превентивните мерки и акции Заедницата соработува со други заедници за здравственото осигурување, општествено-политичките заедници, здравствените работни организации и нивните асоцијации и други организации.

Содржината на формите на соработката и обезбедувањето на финансиските средства потребни за спроведување на програмите и задачите за развој на здравствената заштита се утврдуваат преку самоуправните договарања.

#### Член 9

За определени ризици во спроведувањето на здравственото осигурување, Заедницата се реосигурува во Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија.

#### Член 10

Никој не може да ги намали или ограничи правата на осигурените лица што им се обезбедуваат со закон и со овој статут.

Правата од здравственото осигурување не можат да се пренесуваат од едно на друго лице.

#### Член 11

Називот на Заедницата е: „Заедница на здравственото осигурување на земјоделците“ — Гостивар. Седиштето на Заедницата е во Гостивар.

#### Член 12

Заедницата има својство на правно лице. Заедницата е регистрирана кај Окружниот стопански суд во Скопје.

#### Член 13

Заедницата има свој печат и штембил.

На печатот кружно е испишан текстот: „Заедница на здравственото осигурување на земјоделците“, а во средината хоризонтално „Гостивар“.

Штембилот е во форма на правоаголник во кој е испишано името на Заедницата со дополнување на број, датум и година.

#### Член 14

Статутот и другите општи акти на Заедницата задолжително се објавуваат во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### Член 15

Целокупната дејност на Заедницата како самоуправна организација треба да биде достапна на осигурениците. За таа цел Заедницата задолжително ги информира осигурениците за:

1. програмата за остварување и унапредување на здравствената заштита на осигурените лица;

2. договорните обврски на здравствените работни организации во поглед на пружањето здравствените услуги на осигурените лица, цените и слично;

3. резултатите на финансиското работење на Заедницата;

4. другите поважни прашања кои се од поголем интерес за осигурениците (за мерките на порационална и поефикасна здравствена заштита, за

оведување на нови или измена на постојани права од здравственото осигурување, за условите на остварување на тие права и слично).

Информирањето на осигурениците се врши по пат на средствата за јавно информирање (печатот, радиото, телевизијата и слично) или по пат на собири на осигурениците.

Годишниот извештај за работењето и завршената сметка на Заедницата задолжително се доставуваат на Собранието на општина Гостивар.

### Глава II

## САМОУПРАВУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦАТА

#### Член 16

Осигурениците во рамките на Заедницата го остваруваат самоуправното одлучување непосредно — по пат на референдум и собири на осигурениците и посредно — преку Собранието на Заедницата и нејзините органи.

#### Член 17

Непосредното самоуправање на Заедницата осигурениците го остваруваат:

— со непосредно одлучување за поважните прашања по пат на референдум,  
— со непосредно изјаснување по предлозите за поважните општи акти на Заедницата преку собири на осигурениците.

### Референдум

#### Член 18

По пат на референдум осигурениците задолжително одлучуваат:

1. кога се менува кругот на осигурените лица утврдун со овој статут,  
2. во случај на соединување со друга заедница на здравственото осигурување од иста категорија осигуреници односно различна категорија осигуреници.

#### Член 19

Референдум може да се распише во следните случаи:

1. при воведување на нови видови на здравствена заштита и проширување односно укинување на одделни права на осигурениците;  
2. во други случаи кога Собранието на Заедницата оцени дека одлучувањето на осигурениците по пат на референдум е целисходно.

#### Член 20

Одлука за распишување референдум донесува Собранието на Заедницата по сопствена иницијатива или по предлог на осигурениците односно на органите на Заедницата, на начин и постапка утврдени со овој статут.

#### Член 21

Изјаснување по пат на референдум можат да предлагаат:

1. осигурениците непосредно;  
2. Извршниот одбор на Собранието на Заедницата.

Предлогот за распишување на референдум мора да биде поткрепен со образложение а се поднесува на Собранието на Заедницата во писмена форма.

Собранието на Заедницата задолжително распишува референдум во случаите од членот 19 став 1 точка 1 кога тоа го побараат  $\frac{1}{4}$  од вкупниот број осигуреници.

#### Член 22

Референдумот, по правило, се спроведува на целото подрачје на Заедницата со учество на сите осигуреници здружени во Заедницата.

#### Член 23

Со одлуката за распишување на референдум се утврдуваат прашањата по кои ќе се одлучува на референдумот како и времето за неговото спроведување.

**Член 24**

Референдумот се спроведува со тајно гласање, со гласачки ливчиња истовремено на целото подрачје на Заедницата.

Прашањата на гласачкото ливче мора да бидат формулирани прецизно и недвосмислено така што учесникот на референдумот може да одговори со „за“ или „против“ предлогот.

**Член 25**

Собранието на Заедницата именува комисија за спроведување на референдум, која има претседател, четири члена и ист број заменици.

**Член 26**

Референдумот се смета за полноважен ако на истиот учествуваат повеќе од 50% од вкупниот број на осигурениците запишани во гласачките списоци.

Ќе се смета дека на референдумот е усвоена одлуката за која гласало мнозинство од учесниците во гласањето.

**Член 27**

Референдумот се спроведува според одредбите на Законот за постапката за распишување и спроведување на референдум („Службен весник на СРМ“ бр. 29/69) и одредбите на овој статут.

**Собири на осигуреници****Член 28**

Собирот на осигурениците е форма на непосредно самоуправување на осигурениците во здравственото осигурување.

**Член 29**

На Собирите осигурениците се изјаснуваат по предлозите на Статутот на Заедницата, програмата за мерките за унапредување на здравствената заштита на осигурениците, Правилникот за начинот и условите за остварување на здравствената заштита, одлуките за височината на придонесите и за другите поважни прашања од здравственото осигурување кога за тоа одлучи Собранието на Заедницата.

**Член 30**

Собирот на осигурениците го сочинуваат осигуреници-земјоделци од едно населено место, едно и повеќе села во зависност од бројот на осигурениците.

Собирот на осигурениците од ставот 1 на овој член го утврдува Собранието на Заедницата со посебна одлука.

**Член 31**

Собирот на осигурениците полноважно одлучува ако на него присуствуваат повеќе од една десетина од осигурениците на подрачјето за кое собирот се одржува, но не помалку од 30 осигуреници, а заклучоците ги усвојува со мнозинство на гласови од присутните.

**Собрание на Заедницата****Член 32**

Собранието е највисок орган на управувањето на Заедницата.

Собранието се состои од 27 члена.

**Член 33**

Собранието го сочинуваат членови избрани од осигурениците по изборни единици.

Изборните единици ги утврдува Собранието со посебна одлука, како и начинот на изборот.

Собранието од редот на своите членови избира претседател и негов заменик.

**Член 34**

Мандатот на членовите на Собранието на Заедницата трае 4 години.

Никој не може повеќе од двапати едноподрго да биде избран за член на Собранието на Заедницата.

**Член 35**

За член на Собранието на Заедницата може да биде избран осигуреник на кого тоа својство му е утврдено со закон и овој статут.

Работниците вработени во Службата на Заедницата не можат да бидат избрани за членови на органите на управувањето на Заедницата, освен за членови на постојани или повремени одбори и комисији.

**Член 36**

На членовите на Собранието на Заедницата мандатот може да им престане и пред истекот на времето за кое се избрани и тоа:

1. со оставка,
2. со отповикување односно разрешување,
3. со престанок на својството осигуреник на Заедницата.

**Член 37**

Во случај на престанок на мандатот на членовите на Собранието на Заедницата на еден од начините наведени во претходниот член, на нивно место се избираат нови со дополнителни избори.

По исклучок, дополнителен избор нема да се изврши во колку до истекот на мандатот на членовите на органите на управувањето не останува повеќе од 6 месеци.

**Член 38**

Начинот на изборот и отповикувањето како и начинот на кандидирањето и сите други прашања во врска со изборот на органите на управувањето на Заедницата и нејзините помошни тела се регулира со Правилник за избор и отповикување на органите на управувањето на Заедницата.

**Член 39**

Собранието работи на седници кои можат да се одржат ако на седниците присуствуваат повеќе од половина од членовите на Собранието.

Собранието ги донесува општите акти со мнозинство на гласови од присутните членови освен во случаите кога со закон односно овој статут за донесување на некој акт е предвидено поинакво мнозинство.

Собранието на Заедницата и неговите органи работат според Деловникот за работа на органите на управувањето на Заедницата што го донесува Собранието.

**Член 40**

Работата на членовите на Собранието и неговите органи е почесна.

На членовите на управувањето на Заедницата им припаѓа надоместок на патни и дневни трошоци и надоместок за изгубена заработувачка во паушален износ.

Условите за остварување на надоместоците и нивната височина Собранието ги регулира со посебна одлука.

**Член 41**

Членот на Собранието за својата работа одговара на Собранието и на изборното тело што го избрало.

Телото што го избрало членот на Собранието може и да го отповика.

**Член 42**

Членот на Собранието е должен да присуствува на седниците на Собранието.

Членот на Собранието е должен да учествува во разгледувањето на предлозите и другите материјали на седницата и има право да ги изнесува своите мислења, забелешки и предлози.

Членот на Собранието е должен осигурениците од изборната единица која ја претставува редовно да ги запознава со општите и со другите акти кои треба да ги донесе Собранието, за работата на истото, како и да го известува Собранието за забелешките и предлозите на осигурениците.

Членот на Собранието е должен да ги врши сите функции и задачи што ќе му ги довери Собранието.

Ако членот на Собранието трипати неоправдано отсутствува од седниците на Собранието на Заедницата и нејзините органи Собранието поднесува предлог за отповикување до изборното тело што го избрало.

#### Член 43

Собранието на Заедницата во својот делокруг ги врши следните работи:

1. донесува статут и други акти со кои се утврдуваат правата и обврските на осигурениците,
2. утврдува програма за дејноста на здравственото осигурување и мерки за унапредување здравствената заштита на осигурените лица, ја определува политиката на користење средствата на Заедницата, дава насоки за функционирање на Службата со цел за правилно и навремено остварување правата на осигурениците и порационално работење на фондовите на Заедницата, како и економично трошење и рентабилно вложување на средствата на Заедницата,
3. утврдува стапка односно тарифа на придонесот за здравственото осигурување,
4. утврдува стапка по која се издвојуваат средствата во резервниот фонд на Заедницата,
5. донесува финансиски планови и ги усвојува завршните сметки на фондовите на Заедницата,
6. одлучува за обезбедување дополнителни средства и за начинот на покривање на загубите во работењето на фондовите на Заедницата,
7. одлучува за вложување на расположивите средства на Заедницата во депозит кај банката и за давање наменски кредити од расположивите средства,
8. одлучува за склучување спогодба во Службата на која ѝ го доверува вршењето на стручните, административните и финансиските работи на Заедницата,
9. спогодбено со другите заедници на здравственото осигурување го определува начинот на управувањето на фондот на реосигурувањето, обемот на ризиците што се реосигуруваат, тарифите на премиите за реосигурувањето, надоместоците што се обезбедуваат во случај настапување на реосигурените ризици и условите и постапката за остварување на овие ризици,
10. одлучува за склучување на договори со здравствените работни организации за пружање здравствени услуги на осигурените лица,
11. соработува со други органи и организации во работите од заеднички интерес, а посебно во поглед на програмирањето и спроведувањето на здравствената заштита на населението,
12. ги избира и отповикува членовите на Извршниот одбор и другите тела на Собранието;
13. ги разгледува прашањата, предлозите и барањата што ќе му бидат упатени на Собранието,
14. именува и отповикува членови на Сојузот на заедниците на Македонија и одлучува за други работи со членството во Сојузот,
15. Собранието на Заедницата врши и други работи што му се ставени во делокруг со закон, овој статут и другите општи акти на Заедницата.

#### Претседател на Собранието

##### Член 44

Претседателот на Собранието ја претставува Заедницата во согласност со закон, прописите донесени врз основа на закон, овој статут и другите акти на Заедницата.

Претседателот на Собранието врши и други работи утврдени со деловникот на Собранието.

За својата работа претседателот е одговорен на Собранието.

#### Органи на Собранието

##### Извршен одбор

##### Член 45

Извршниот одбор е извршен орган на Собранието на Заедницата.

##### Член 46

Извршниот одбор се грижи за правилно и благовремено спроведување и извршување на одлуките и заклучоците на Собранието на Заедницата.

Извршниот одбор ги разгледува нацртите по општите и другите акти што ги донесува Собранието и го утврдува предлогот на истите.

##### Член 47

Извршниот одбор на Собранието се состои од 7 члена.

##### Член 48

Членовите на Извршниот одбор се избираат од редот на членовите на Собранието.

Изборот на членовите на Извршниот одбор се врши на седницата на која се конституира Собранието.

##### Член 49

Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае 4 години.

Никој не може да биде избран повеќе од двапати еднопосредно за член на Извршниот одбор.

##### Член 50

Извршниот одбор од редот на своите членови избира претседател и негов заменик.

##### Член 51

Извршниот одбор ги врши особено следните работи:

1. се грижи за благовремено и правилно извршување на одлуките и заклучоците на Собранието на Заедницата,
2. се грижи за правилно остварување правата на осигурените лица,
3. се грижи за извршување на финансиските планови во поглед на остварувањето на приходите и рационално користење и вложување на средствата на фондовите на Заедницата согласно насоките и заклучоците на Собранието на Заедницата,
4. поднесува на Собранието предлог-програма за спроведување и унапредување на здравствената заштита на осигурените лица и утврдува предлози на финансиските планови и завршните сметки на фондовите на Заедницата,
5. утврдува предлози за склучување договори со здравствените и други организации кои учествуваат во спроведувањето и финансирањето на здравственото осигурување,
6. ги разгледува условите под кои осигурените лица ја остваруваат здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување за која цел презема или предлага на другите органи и организации преземање на соодветни мерки,
7. ги разгледува поплаките на осигурениците во врска со работата на Службата на Заедницата и услугите што ги пружаат здравствените работни организации и презема односно предлага соодветни мерки за остварување на неправилностите,
8. по предлог на органот на работната заедница на Службата го утврдува предлогот за износот на средствата потребни за вршење на стручните, административните и финансиските работи на Заедницата,
9. утврдува предлог-статут и предлози на другите општи акти на Заедницата,
10. прибира и ги проучува сугестиите и предлозите на осигурениците во врска со остварувањето правата на осигурениците за рационално трошење средствата на фондовите,
11. врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност од Собранието на Заедницата.

#### Комисија за жалби

##### Член 52

Комисијата за жалби решава по жалбите на осигурените лица поднесени против првостепеното решение, со кое во рамките на Заедницата се одлучува за правата, односно обврските од здравственото осигурување.

Комисијата за жалби се состои од претседател и два члена и толкав број на заменици.

Мандатот на членовите на комисијата трае 4 години.

Изборот и отповикувањето на членовите на комисијата се врши на начин и постапка предвидена како и за другите органи на Заедницата.

Комисијата работи на седници и полноважно може да одлучува само во полн состав. Решенијата на комисијата ги потпишува претседателот или неговиот заменик.

#### Член 53

Собранието на Заедницата може по потреба да формира и други помошни тела за разгледување, односно проучување на одделни прашања чија работа трае до извршувањето на задачата.

### Глава III

#### ОСИГУРЕНИЦИ

#### Член 54

Како осигуреници-земјоделци се сметаат сите лица што се занимаваат со земјоделска дејност или со риболов како единствено или главно занимање без оглед на тоа дали имаат приходи од друга дејност, ако не се осигурени по друг основ.

Како земјоделци во смисла на овој член се сметаат и членовите на домаќинството на лицата од ставот 1 на овој член кои тие ги издржуваат.

Како домаќинство во смисла на претходниот став се смета заедницата на живеење, стопанисување и трошење на остварените приходи.

#### Член 55

Како членови на домаќинството на осигуреникот-земјоделец се сметаат членовите на потесното семејство, брачниот другар и децата на осигуреникот родени во брак или вон брак, посиноци и деца земени на издржување, како и издржувани: татко, мајка, очув, макеа, посвоител, дедо, баба (родители на осигуреникот).

#### Член 56

Според одредбите на овој статут е осигурен и разведениот брачен другар на кој со судска одлука му е определено издржување ако во моментот на разводот бил постар од 45 години (жена) односно 60 години (маж). Брачниот другар што во моментот на разводот бил помлад од 45 години односно 60 години го продолжува осигурувањето според овој статут, ако кај него постои инвалидност од I категорија во смисла на прописите од инвалидското осигурување.

#### Член 57

Децата на осигуреникот се осигурени до наполнување на 15 годишна возраст, а ако се на школување — до крајот на пропишаното редовно школување, но најдоцна до наполнувањето на 26 годишна возраст.

Ако децата од став 1 на овој член го прекинале редовното школување поради болест, тогаш тие се осигурени и за времето на траењето на таквата болест, а ако го продолжат редовното школување, се продолжува осигурувањето и по истекот на определените возрастни граници, но најдолго толку колку што траел прекилот на школувањето поради болест.

Ако децата од ставот 1 на овој член станат неспособни за самостоен живот и работа, во смисла на прописите за инвалидското осигурување, пред да наполнат 15 години, односно додека се на редовно школување во смисла на став 1 и 2 од овој член, тие се осигурени и за сето време додека трае таквата неспособност.

Осигурени се и децата од ставот 1 на овој член што ќе станат неспособни за самостоен живот и работа во смисла на прописите за инвалидското осигурување по истекот на периодот од став 1 до 3 на овој член додека трае таквата неспособност, ако ги издржува осигуреникот затоа што немаат сопствени приходи доволни за издржување, кои ги утврдува Заедницата со посебен акт.

Децата кои осигуреникот ги зел на издржување (член 57) се осигурени, по правило, ако немаат родители. Децата кои имаат еден или двајца родители, осигурени се како деца кои осигуреникот ги зел на издржување ако родителите поради својата здравствена состојба и други околности не се способни за стопанисување односно не се во состојба да се грижат за децата и нивното издржување, а децата и нивните родители немаат сопствени приходи за издржување на децата.

#### Член 58

Родителите на осигуреникот од член 57 од овој статут се осигурени ако тој ги издржува поради тоа што не се способни за стопанисување и што немаат сопствен имот и други приходи за издржување.

Родителите од ставот 1 на овој член се неспособни за стопанисување:

1. ако навршиле 65 години живот (маж) односно 55 години (жена) или
2. ако се помлади, а не се способни за стопанисување која неспособност е рамна на инвалид од I категорија во смисла на прописите од инвалидското осигурување.

Мерилата и критериумите во врска со имотниот цензус од ставот 1 на овој член ги утврдува Собранието на Заедницата со посебна одлука.

### Глава IV

#### ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

##### I. Здравствена заштита

#### Член 59

Со здравственото осигурување во случаите и под условите определени со закон и овој статут, Заедницата на осигурениците им обезбедува:

1. здравствена заштита што врз основа на закон задолжително се спроведува по пат на здравственото осигурување (задолжителните видови на здравствена заштита),
2. здравствена заштита што се установува со овој статут.

#### Член 60

На осигурениците им се обезбедуваат задолжителните видови здравствена заштита:

1. откривање, спречување, сузбивање и лекување на туберкулозата, венеричните и другите заразни болести што подлежат на задолжително пријавување;
2. нега и лекување на оние душевни болни што, поради природата и состојбата на болеста, можат да го загорзат животот на другите луѓе или да ги оштетат материјалните блага на околината;
3. здравствената заштита на жените во врска со бременост, породување, мајчинство и контрацепција;
4. целосна здравствена заштита на новороденчињата, доенчињата и децата до 15 годишна возраст;
5. здравствена заштита на школската младина и редовните студенти до определена возраст, а тоа преку: систематски прегледи и имунизација, заштита и лекување на забите, спречување, сузбивање и лекување на ревматичната треска, протетички и рехабилитациони мерки кај оштетувањето на аномалиите на видот и слухот и кај ортопедските аномалии и деформитети;
6. активност на рано откривање на малигните заболувања, шеќерната болест и мускулната дистрофија и нивно лекување;
7. активност на здравствено воспитување на населението;
8. набавка на сите видови лекарства и санитарски материјал потребен во врска со лекувањето.

#### Член 61

Обемот на правата од претходниот член и поблиски критериуми за нивната реализација се утврдуваат со Програма на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

**Член 62**

Покрај задолжителните видови на здравствена заштита, на осигурениците им се обезбедува здравствена заштита во поширок обем која се состои од:

1. преглед и лекување кај лекар од општа практика и лекар-специјалист во сите видови на амбулантно-поликлиничките здравствени работни организации како и потребни лабораториски испитувања во врска со прегледот;

2. стационарно лекување во сите стационарни здравствени работни организации, вклучувајќи ги и специјализираните стационари, освен стационарите со примена на природните фактори за лекување;

3. прегледи, лекување, пломбирање и вадење на заби во сите забоздравствени ординации, вклучувајќи ја и специјалистичката ортодонција.

**Член 63**

Осигурениците имаат право да користат превоз со кола за итна помош кога тоа е неопходно за пренос на болниот од станот до најблиската здравствена работна организација која може да му пружи потребна лекарска помош.

**Член 64**

Собранието на Заедницата може да утврди учество на осигурениците во трошоците при користењето на здравствената заштита од член 62 и 63 од овој статут, со тоа што тоа учество не може да биде поголемо од 50% од договорената вредност на услугите.

**Член 65**

Собранието на Заедницата може да утврди листа на лекови кои не можат да се препишуваат врз товар на средствата на фондот на Заедницата.

Собранието на Заедницата може да го овласти Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија да утврди листа на лекови кои ќе можат да се препишуваат врз товар на средствата на Заедницата.

**Глава V****ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА****Општи одредби****Член 66**

Осигурените лица ги остваруваат правата од здравственото осигурување на начин и под условите пропишани со закон, овој статут и другите општи акти на Заедницата, како и договорот заклучен помеѓу Заедницата и здравствените работни организации за пружање на здравствените услуги на осигурените лица (во натамошниот текст: Договор за пружање на здравствени услуги).

**Член 67**

Права од здравственото осигурување може да оствари лице на кое му е признаено својство на осигурено лице.

Својството на осигурено лице го утврдува Службата на Заедницата врз основа на пријавата за осигурување што ја поднесува старешината на домаќинството на осигуреното лице во рокот што ќе го утврди со општ акт Собранието на Заедницата.

Со признавање својството на осигурено лице се издава здравствена легитимација, врз основа на која се докажува својството на осигурено лице.

Образецот на здравствената легитимација го пропишува надлежен државен орган определен со закон.

**Член 68**

До колку Службата на Заедницата одбие на осигуреното лице да му го признае тоа својство, должна е одбивањето да го утврди со решение, кое да го достави на заинтересираното лице.

Против решението од претходниот став старешината на домаќинството или заинтересираното лице може да поднесе жалба до Комисијата за жалби, чие решение е конечно.

**Остварување на здравствена заштита****1. Заеднички одредби****Член 69**

Осигурените лица ја остваруваат здравствената заштита на товар средствата на Заедницата непосредно преку здравствените работни организации кои се оспособени за пружање на соодветни здравствени услуги.

**Член 70**

Осигурените лица имаат право на слободен избор на здравствена работна организација и лекар кој ќе им пружа здравствена заштита.

Начинот и условите под кои осигурените лица ќе ги користат услугите на здравствените работни организации и здравствените работници, се утврдуваат со посебни општи акти на Заедницата.

**2. Учество на лекарските комисии во постапката****Член 71**

Во пружање на здравствената заштита и во постапката за остварување на правата по овој статут учествуваат лекар, лекарска комисија и комисија на лекари-вештаци.

**Член 72**

Заедницата со општ акт ги формира лекарската комисија и комисијата на лекари-вештаци, со кој го утврдува составот, надлежноста и начинот на работата на овие комисии.

Заедницата спогодбено со Заедницата на здравственото осигурување на работниците од подрачјето можат да формираат заеднички комисии од претходниот став.

Заедницата во смисла на членот 70 став 2 од овој статут поблиску ги утврдува задачите на лекарот-поединец за спроведувањето на здравствената заштита на осигурениците.

**3. Приговор на оценката на лекарот-поединец и лекарската комисија****Член 73**

Ако осигуреникот не е задоволен со оценката што ја дал лекарот, може да изјави приговор до надлежната лекарска комисија.

Приговорот се поднесува усно или писмено до лекарот против чија оценка е изјавен приговорот или непосредно до лекарската комисија во рок од 48 часа од соопштувањето на оценката.

Лекарот на кого му е изјавен приговорот усно, ако не ја преправи својата оценка, должен е да направи за тоа забелешка што ја потпишува и осигуреникот.

Лекарот на кого му е изјавен приговорот должен е веднаш да го достави предметот до надлежната лекарска комисија.

**Член 74**

Оценката за здравствената состојба на осигуреното лице и за начинот на лекувањето, комисијата ја дава врз непосредно извршен преглед на осигуреното лице или врз основа на постојната медицинска документација и таа треба да биде на полно образложена и во согласност со медицинската документација што служела како основа за давање на оценката.

Оценката што ја дала лекарската комисија по повод изјавениот приговор против оценката на лекарот е конечна.

За оценката на лекарската комисија писмено ќе се известат: лекарот, Службата на Заедницата и осигуреното лице.

**Член 75**

Против оценката на лекарската комисија може да се поднесе приговор до комисијата на лекари-вештаци во рок од три дена од денот на соопштувањето на оценката на лекарската комисија во случаи и под условите утврдени со овој статут.

Приговорот се поднесува усно на записник или писмено до лекарската комисија против чија оценка се изјавува приговорот. Комисијата е должна приговорот заедно со предметот, веднаш да го достави до комисијата на лекари-вештаци. Приговорот може да се поднесе писмено и непосредно до комисијата на лекари-вештаци.

#### Член 76

Комисијата на лекари-вештаци должна е веднаш да го земе во постапка приговорот, заради давање на своја оценка.

Комисијата ја дава својата оценка врз основа на медицинската документација, а може, ако најде дека тоа е потребно и да го повика осигуреникот на преглед. Ако комисијата смета дека е потребно да се дополни медицинската обработка, ќе ги опреди без одлагање потребните медицински испитувања.

#### Член 77

Оценката што ја дала комисијата на лекари-вештаци по повод изјавениот приговор против оценката на лекарската комисија, е конечна.

За оценката на комисијата на лекари-вештаци писмено ќе се известат: осигуреникот, лекарската комисија против чија оценка е изјавен приговор, лекарот-поединец и Службата на Заедницата.

#### Член 78

При решавањето за правата од здравственото осигурување на осигурените лица ќе се применуваат одредбите на Законот за општа управна постапка, ако со закон и овој статут не е поинаку определено.

### Глава VI

#### СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

#### Член 79

Стручните работи на Заедницата во врска со спроведувањето на здравственото осигурување на земјоделците ќе ги врши, врз основа на договор, Службата на Заедницата на здравственото осигурување на работниците во Гостивар (во натамошниот текст: овластена служба).

### Глава VII

#### ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

#### Член 80

Средствата за остварување на правата од здравственото осигурување се обезбедуваат со придонес од осигурениците, со учество на општествено-политичката заедница и со други приходи утврдени со закон и овој статут.

#### Член 81

Средствата од претходниот член се формираат:

1. придонесот од личниот доход од земјоделската дејност (катастарски приход) и од личниот доход остварен со вршење на споредни стопански дејности и искористување на земјиште за неземјоделски цели;
2. придонесот по осигурен член на домаќинството;
3. учество на општествено-политичките заедници во покривање на трошоците за задолжителните видови на здравствената заштита;
4. надоместок по основ на реосигурување;
5. дел од средствата издвоени од вишокот на приходите над расходите по завршната сметка на Заедницата;
6. придонесот од личен доход утврден со посебен закон што го плаќаат организациите и приватните работодавци на земјоделците што од нив го остваруваат со работа вон работниот однос.

Придонесот од точка 1 и 2 од претходниот став треба да се формира така, што средствата од точка 2 (придонес по осигурен член на домаќинството) не можат да бидат поголеми од 25% од средствата од точката 1 (придонес од личен доход од земјоделската дејност).

Домаќинствата на осигурениците кои немаат основица на придонес од личниот доход од земјоделска дејност (катастарски приход) ќе плаќаат придонес по осигурен член на домаќинството кој одговара сразмерно на просекот по осигурен член на домаќинствата на подрачјето на Заедницата кои се должат со придонесите од точките 1 и 2 на став 1 од овој член;

7. други приходи на Заедницата (надоместокот на штета, камата и друго).

#### Член 82

Придонесот од претходниот член се распределува посебно:

1. за задолжителните видови на здравствената заштита утврдени со законот;
2. за здравствената заштита утврдена со овој статут над законски утврдените задолжителни видови.

#### Член 83

Средствата потребни за финансирање на здравственото осигурување и неговиот развој се утврдуваат врз основа на програма за спроведување и унапредување на здравствената заштита на осигурениците и за обезбедување на другите права од здравственото осигурување утврдени со закон и овој статут.

Височината на средствата од претходниот став се утврдуваат така со нив да се покријат обврските на Заедницата, по основ на осигурените права, да се обезбедат формирање на резерви, реосигурување на потешки ризици, средства потребни за спроведување на осигурувањето, како и дел од средствата со кои Заедницата учествува во развојот на здравствената служба.

#### Член 84

Придонесите од членот 81 став 1 точка 1 и 2 од овој статут ги утврдува Собранието на Заедницата според единствена пропорционална стапка за целото подрачје на Заедницата.

#### Член 85

Стапките на придонесот од претходниот член се утврдуваат пред почетокот на календарската година во која ќе се применуваат.

Ако стапките на придонесот не се утврдат во рокот од претходниот став, во наредната година ќе се применуваат придонесите утврдени за претходната година.

#### Член 86

При утврдувањето бројот на осигурените лица и височината на катастарскиот приход како основица за определување на обврската за плаќање на придонесите од членот 81 став 1 точка 1 и 2 се зема состојбата која била на 1 јануари во годината за која се врши облогот на придонесот, а за основица на придонесот од другите споредни стопански дејности се земаат основиците на придонесот од личниот доход за тие дејности остварени во претходната година.

#### Член 87

Обврзници на придонесите за здравствено осигурување се осигурениците-земјоделци.

Ако повеќе осигуреници од претходниот став се членови на исто домаќинство, обврзник на придонесот е старешината на домаќинството.

#### Член 88

Обврската за плаќање на придонесите од членот 81 став 1 точка 1, 2 и 6 од овој статут настанува кога едно лице ќе се стекне со статус осигуреник-земјоделец во смисла на членот 26 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на насе-

лението. Наплатата на придонесите од претходниот став се врши во четири еднакви рати во годината, а стасува за наплата однапред со почетокот на секое тримесечје.

Обврската за плаќање на придонесот од ставот 1 на овој член престанува од првиот ден на наредниот месец во кој обврзникот престанал да врши земјоделска дејност или риболов (член 26 од законот) или кога станал осигуреник по друг основ.

Престанокот на обврската од претходниот став се утврдува со пријава за престанок на осигурувањето.

#### Член 89

Облогот и наплатата на придонесите од осигурениците го врши органот на управата за приходи на општинското собрание.

Службата на Заедницата е должна на органот од претходниот став благавременно да ги достави потребните податоци од својата евиденција за осигурениците, во врска со облогот на придонесот.

Надоместокот за облогот и наплатата на придонесот договорно го утврдува Службата на Заедницата со управата за приходи на надлежното општинско собрание. Со договорот се утврдуваат и другите меѓусебни права и обврски на договорните страни.

#### Член 90

Со средствата од членот 81 се формира фонд за здравствено осигурување (во натамошниот текст: фонд) на Заедницата.

Од средствата од претходниот став Заедницата ги подмирува расходите:

1. за остварување правата на осигурениците што произлегуваат од задолжителните видови на здравствената заштита;
2. за остварување правата утврдени со овој статут, над правата утврдени со закон;
3. за премии на здравственото реосигурување;
4. за подмирување на трошоци за спроведување на здравственото осигурување;
5. за потребите на студиски и научно-истражувачки работи со цел за унапредување на здравствената служба и здравственото осигурување, чие финансирање ќе го одобри Собранието на Заедницата;
6. за учество на Заедницата во финансирањето на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на Македонија;
7. за намирување на други трошоци на Заедницата;
8. за отплата на непокриениот дел на вишокот на расходите по завршна сметка.

#### Член 91

Со завршната сметка конечно се утврдуваат приходите и расходите на Заедницата за секоја календарска година.

Завршната сметка се донесува во рок и на начинот определени со посебни прописи.

#### Член 92

За обезбедување финансиска стабилност во работењето и ликвидност во врска со извршувањето на обврските спрема осигурениците и други работни организации кои учествуваат во спроведувањето на здравственото осигурување, Заедницата задолжително формира резервен фонд.

Задолжителната резерва не може да биде пониска од двомесечниот просечен износ на планираните вкупни приходи на Заедницата од тековната година.

Задолжителното ниво на резервата од претходниот став се обезбедува во рок од 4 години.

Задолжителната резерва од ставот 2 на овој член се обезбедува најмалку од една четвртина во секоја година во која треба таа да се обезбеди.

#### Член 93

Резервниот фонд од претходниот член се формира со издвојување на дел од средствата на приходите остварени од придонесот во текушката година,

од делот на остварениот вишок на приходите над расходите во претходната година, од вложените средства на Заедницата кои се враќаат на фондот и каматата на вложените средства на резервниот фонд.

За начинот и височината на издвојувањето на средствата во резервниот фонд одлучува Собранието на Заедницата при утврдувањето на финансискиот план односно при усвојувањето на завршната сметка на Заедницата.

#### Член 94

Средствата на резервниот фонд можат да се користат во текот на годината како обртни средства за извршување на текушти обврски на Заедницата.

Средствата на резервниот фонд кои не се користат како обртни средства можат да се вложуваат во орочени депозити или на благајнички запис и да се даваат како наменски кредити на здравствените работни или други организации и нивните здруженија со рок на враќање и услови што ќе ги утврди Собранието на Заедницата.

#### Член 95

Вишокот на расходите над приходите што се утврдува со завршната сметка на Заедницата се покрива:

1. од резервниот фонд,
2. со кредит од банката.

За покривање вишокот на расходите над приходите може да се користи само дел од средствата на резервниот фонд што преминува 50 % од износот на задолжителната резерва.

Отплатата на кредитите се врши од текуштите средства на фондот остварени во наредните години според Одлуката на Заедницата.

#### Член 96

Заедницата ги реосигурува здравствените ризици кои по пат на самоуправно договарање со другите заедници на здравственото осигурување во СРМ ќе бидат утврдени како ризици кои се реосигуруваат.

За формирање на фондот за реосигурување и начинот на управувањето со тој фонд, за обемот на ризиците кои се реосигуруваат, тарифата на премијата за реосигурување, надоместокот кој се обезбедува во случај на настапување на реосигурен ризик и за условите и постапката за остварување на овие надоместоци, одлучува Заедницата во спогодба со другите заедници на здравственото осигурување во СРМ.

### Глава VIII

#### СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ НА ЗАЕДНИЦАТА

#### Член 97

Покрај Статутот, Заедницата донесува правилници, деловници и одлуки со нормативен карактер.

Со правилниците и одлуките се регулираат прашањата за кои со закон и овој статут е предвидено да се регулираат со такви акти.

Со деловници се регулира начинот на работата на самоуправните органи на Заедницата.

#### Член 98

Со цел за поцелосно регулирање спроведувањето на здравственото осигурување и неговото финансирање како и спроведувањето на самоуправување во Заедницата, Заедницата задолжително ги донесува овие општи акти:

1. Правилник за избор и отповикување на членовите на органите на управувањето на Заедницата;
2. Правилник за спроведување на референдум;
3. Правилник за начинот и условите на остварување на здравствената заштита и за другите права од здравственото осигурување;

4. Деловници за работа на самоуправните и стручни органи на Заедницата;

5. Одлука за стапките на придонесот и други одлуки.

Покрај општите акти од претходниот став можат за одделни прашања да се донесуваат и други општи акти, до колку за тоа се покаже потреба или ако тоа биде одредено со закон или други прописи.

#### Член 99

Преднацртите на Статутот и другите општи акти ги подготвува Службата на Заедницата.

Нацртот за измените и дополненијата на Статутот и другите општи акти ги утврдува Извршниот одбор на Собранието на Заедницата.

#### Член 100

Измени и дополненија на Статутот може да предлагаат:

- една петтина од членовите на Собранието;
- Извршниот одбор на Собранието;
- работната заедница на Службата на Заедницата.

#### Член 101

Предлогот за измени и дополненија на Статутот се смета за прифатен ако за него гласаат  $\frac{2}{3}$  од сите членови на Собранието на Заедницата.

Предлогот се доставува во писмена форма со образложение.

#### Член 102

Постапката за донесување на општите акти може да се поведе по иницијатива на Собранието или било кој друг самоуправен орган на Заедницата, како и по иницијатива на осигурениците и организациите односно органите кои во смисла на одредбите на овој статут можат да предлагаат спроведување на референдум или измена односно донесување на општи акти на Заедницата.

#### Член 103

Собранието на Заедницата е должно да спроведува постапка за изјаснување на осигурениците пред да се усвојат измените и дополнувањата на Статутот односно пред донесувањето на општите акти, и тоа:

1. кога се установуваат нови или укинуваат постојните права од здравственото осигурување, и
2. за прашања од членот 29 од овој статут.

#### Член 104

Изјаснувањето на осигурениците за случаите предвидени со овој статут се врши преку:

1. собираите на осигурениците;
2. дневниот печат и други средства за информирање.

Собранието на Заедницата ги утврдува за секој конкретен случај на донесување на општ акт, начинот на изјаснувањето на осигурениците од претходниот став и рокот во кој треба изјаснувањето да се изврши.

#### Член 105

Собранието на Заедницата може во зависност од значењето на општиот акт, пред неговото донесување да го достави на мислење на:

- Собранието на општина Гостивар,
- општинската конференција на ССРМ.

Собранието на Заедницата може одделни општи акти да ги достави на мислење и на други органи и организации.

#### Член 106

Кога Собранието прими предлог на општ акт, за кој задолжително според овој статут треба да се изјаснат осигурениците, го утврдува поднесениот предлог на општиот акт како свој предлог со евентуални измени и дополненија и го доставува на изјаснување на осигурениците.

Откако осигурениците ќе се изјаснат по предлог на општиот акт на начинот предвиден со овој статут, Службата на Заедницата ги средува и систематизира забелешките, предлозите и мислењата

на осигурениците и ги доставува на Собранието на разгледување при донесување на конкретниот општ акт.

Кога предлогот на општиот акт, во смисла на овој статут, не треба задолжително да се достави на изјаснување на осигурениците, односно кога мислењата, забелешките и предлозите на осигурениците се разгледаат, Собранието, согласно со одредбите на Деловникот за работа на Заедницата, го донесува општиот акт.

#### Член 107

Статутот и другите акти на Заедницата влегуваат во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, до колку со општиот акт не е поинаку определено.

#### Член 108

Извршниот одбор дава пречистен текст на општите акти кои ги донесува Собранието.

#### Член 109

Задолжително толкување на одделни одредби на овој статут и другите општи акти дава Собранието на Заедницата.

### Глава IX

#### ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 110

Сите права и обврски на осигурените лица кои се регулираат со овој статут ќе се применуваат од 1 јануари 1972 година.

#### Член 111

Осигурените лица кои на денот на почетокот на примената на овој статут користат права од здравственото осигурување добиени по прописите што важеле до тој ден, ги користат од тој ден тие права по одредбите на овој статут и општите акти донесени врз основа на него, ако е тоа за нив поповолно.

Ако осигурените лица од претходниот став не ги исполнуваат условите пропишани со одредбите на овој статут и општите акти донесени врз основа на него за користење на правата што им се признаени по поранешните прописи, го продолжуваат започнатото користење на тие права според одредбите на овој статут и општите акти на Заедницата, како да ги исполнуваат условите предвидени со Статутот односно општите акти.

Правата од ставот 1 и 2 на овој член, осигурените лица можат да ги користат најмногу шест месеци од почетокот на примената на овој статут.

#### Член 112

Осигурените лица здравствената заштита ќе ја користат врз основа на здравствените легитимации издадени според поранешните прописи и по 1 јануари 1972 година сè додека тие не бидат заменети со нови здравствени легитимации усогласени според овој статут, а најдоцна до крајот на 1972 година.

#### Член 113

Овој статут влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

Сите досега донесени привремени општи акти, ќе се применуваат доколку не се во спротивност со одредбите на овој статут, односно до донесување соодветни општи акти врз основа на законот и овој статут.

Број 02-483

26 февруари 1973 година

Гостивар

Претседател,  
Милче Милчевски, с. р.

# 

## СОДРЖИНА

Страна

Работничкиот совет на „Електромакедонија“ — Скопје — ООЗТ — „Електродистрибуција“ — Струмица, врз основа на член 42, став 2 од Статутот, а на предлог од комисијата за работни односи,

распишува

## К О Н К У Р С

за именување директор на ООЗТ — Струмица Покрај законските услови, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат висока стручна подготовка од електро-техничка струка, правна или економска струка, со 4 години работно искуство,

— виша стручна подготовка со 6 години работно искуство,

— средна стручна подготовка со 8 години практика во струката, или

— висококвалификуван работник од електрична струка со најмалку 8 години практика во струката.

Кон молбите кандидатите да ги приложат следните документи: диплома за стручната подготовка; уверение за потребната практика; уверение дека не е осудуван и дека нема забрана за вршење на должноста директор, а за кандидатите што се во работен однос и согласност од работната организација.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Некомпетираните документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Молбите со потребните прилози да се доставуваат до: „Електромакедонија“ — Скопје — ООЗТ — „Електродистрибуција“ — Струмица, ул. „Сандо Масев“ бр. 3 — Струмица. (55)

Советот на Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — Скопје, врз основа на точката XVII, став 2 под б од Одлуката за начинот на остварувањето на самоуправните права во Стручната служба на Заедницата

распишува

## К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Еден шеф на Отсекот за финансирање и анализа на додатокот на деца.

2. Еден референт за пензиско и инвалидско осигурување во Одделението за странско осигурување.

3. Еден организатор-програмер во електронско-сметковниот центар.

УСЛОВИ: За работното место под 1) — дипломиран економист со 6 години работно искуство.

За работното место под 2) — дипломиран правник со 5 години работно искуство. За работното место под 3) — дипломиран економист или математичар со завршен природно-математички факултет и 5 години работно искуство.

Молбите се доставуваат до Стручната служба на ЗПИО на Македонија. Со молбите се доставуваат: диплома за степенот на образование, извод од матичната книга на родените, уверение за здравствената состојба и доказ за движењето во службата.

Некомпетираните молби нема да се земаат во предвид. Личниот доход според Правилникот за распределба на личните доходи на работниците во Стручната служба на Заедницата.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (54)

Издавач: „Службен весник на СРМ“ — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 Ноември“ бр. 10а. Пошт. факс 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-601-128 кај Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје.

19. Решение за разрешување од должност потсекретар во Извршниот совет — — — — — 49
20. Решение за разрешување од должност помошник на претседателот на Комитетот за физичка култура — — — — — 49
21. Правилник за определување и други работни места во органите за внатрешни работи на кои примање на работници на работа ќе се врши без конкурс — — — — — 49
22. Анекс на Општествениот договор за основите на договорните односи меѓу здравствените работни организации и заедниците на здравственото осигурување и другите корисници на здравствена заштита во врска со обезбедувањето и плаќањето на здравствената заштита — — — — — 50

## Општи акти на самоуправните интересни заедници

19. Одлука за стапките и тарифата на придонесите за здравственото осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство за 1974 година — — — — — 50
20. Одлука за утврдување на финансискиот план на приходите и расходите на Заедницата на здравственото осигурување на работниците за 1974 година — — — — — 51
21. Одлука за задолжително издвојување средства во резервен фонд на Заедницата на здравственото осигурување на работниците за 1974 година — — — — — 51
22. Одлука за издвојување средства во фондот за развој на здравствената служба во 1974 година — — — — — 51
23. Одлука за придонесите на здравственото осигурување што се плаќа во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници за 1974 година — — — — — 52
24. Одлука за стапките и тарифата на придонесите на здравственото осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство за 1974 година — — — — — 53
25. Одлука за придонесите на здравственото осигурување на земјоделците за 1974 година — — — — — 53
26. Одлука за стапките и тарифата на придонесите на здравственото осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство за 1974 година — — — — — 54
27. Одлука за височината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1974 година — — — — — 54
28. Одлука за стапката на придонесот од катастарскиот доход и паушалниот придонес по осигуреник за здравствено осигурување на земјоделците за 1974 година — — — — — 55
29. Статут на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Гостивар — — — — — 55